

Audi Q5 Advanced 40 TDI Quattro S tronic

Зафатнина на моторот 1984 ccm
Сила kW/KS 150 / 204

Менувач автоматски
Боја: A2A2 YM Црна акрилна, Црна внатрешност

Стандардна опрема

- » ADVANCED:
- » Алуминиумски фелни
- » 5 крак дизајн 8Jx18 со гуми 235/60 R18
- » Контрола на притисок на гуми
- » Кит за поправка на гуми
- » Quattro погон
- » Долен дел од браниците фарбан во контрасна боја Mahattan gray
- » Електрично греење и подесување на надворешните ретровизори во боја на каросерија
- » LED светла LED задни светла
- » Воздушни перничиња за возач и совозач - напред и странични
- » Воздушни перничиња за глава
- » Декорација во внатрешноста Micrometallic Silver Plastic
- » MMI Radio 8 пасивни звучници Борд компјутер Bluetooth конекција за мобилен телефон
- » Електромеханичка паркинг кочница
- » Деллива задна клупа
- » Автоматски клима уред
- » Електромеханички серво волан
- » Кожен 3-крак мултифункционален волан
- » Централен наслон за рака
- » Штоф на седиштата "Synonym"
- » Централно заклучување со далечинска команда
- » Електрично подесување на прозорите
- » Start/Stop систем
- » Имобилизатор
- » Audi drive select со efficiency програма
- » Audi smartphone interface
- » Прагот на багажната врата со декорација од нерфоусувачки челик
- » Странични дифузери со декорација од алуминиум
- » Вертикални решетки на предната маска со декорација од алуминиум


Стандардна опрема Plus

- » OTD - Патосници предни и задни
- » 4E7 - Електрично отворање и затворање на багажник
- » 4L6 - Автоматски аблендирачки внатрешен ретровизор
- » 6K9 - Pre Sense City
- » 7X1 - Audi паркинг сензори назад, акустични
- » 8T6 - Темпомат со лимитер на брзина (Cruise control)
- » PIN - Подготовка за ISOFIX на предно совозачко седиште
- » QQ1 - Пакет на внатрешно осветлување во бела боја
- » QV3 - Дигитален радио прием (DAB)

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

- 2PF - Кожен 3-крак мултифункционален волан со шалтер за брзини и рамен долен дел
- 3NS - Деллива задна клупа со наслон за рака
- 3PB - Електрично подесување на возачкото седиште
- 3S1 - Алуминиумски кровни шини
- 6XK - Надворешни ретровизори, грееени, електрично преклопливи, аблендирачки
- 7P1 - Електрична лумбарна потпора за предните седишта
- CN6 - Алуминиумски фелни 8J x 19, 5 дупли крак дизајн, гуми 235/55 R19
- KA2 - Камера за паркирање - назад
- N5J - Комбинација кожа/микрофибер на седиштата

- PGE - Comfort key со електрично отворање и затворање на багажната врата
- PTT - Резервоар за гориво 70 l + резервоар за AdBlue 24 l
- PXC - MATRIX LED предни светла
- PYF - Мало резервно тркало со дигалка
- Q1D - Предни спортски седишта
- QL5 - Затемнети задни стакла
- QQ2 - Дополнителни светла внатре со избор на 3 бои
- UH2 - Audi hold assist
- VJ1 - Браници во боја на возило
- WCS - Комфорен пакет - 6E3 Централен наслон за рака, QE1 Пакет прегради, 9AQ Тризонска автоматска клима, 4A3 Греење на предни седишта, 7X2 Audi паркинг сензори напред и назад - со визуелен приказ, 9S7 Информациски систем за возачот (Board computer), 6XE Надворешни ретровизори, елек. подесиви, грееени, електрично преклопливи, 4I3 Comfort key
- WTK - Бизнис пакет - 7UG Навигационен систем Plus со MMI touch, 9ZE Audi phone box, 9S9 Audi virtual cockpit, 9VD 10 Активни звучници со subwoofer - 180 Watt, 1XW Кожен 3-крак мултифункционален волан Plus



СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО
ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Препорачана, необврзувачка малопродажна цена

79.261 €

* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вкалкуирани давачки

4.898.330 денари

Порше Македонија
Бул. Босна и Херцеговина 4
1000 Скопје

Тел. 02 26 26 266
Тел. 02 26 03 735
Тел. 02 26 03 736

office@porsche.com.mk
www.audi.mk
www.fb.com/PorscheMacedonia